



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 23 март 1966
Скопје
Број 8 Год. XXII

Претплатата за 1966 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48 (48) дин. Жиро сметка број 401-1-698

39.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА

Се прогласува Законот за Републичкиот буџет за 1966 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 февруари 1966 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 8 март 1966 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

У. бр. 8/66

8 март 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗА К О Н

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА

I ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Републичкиот буџет за 1966 година (Републички буџет) содржи:

Приходи во нови динари	294.090.000
од кои:	
— од сопствени извори —	
нови динари	110.440.000
— од дополнителни средства од Федерацијата	
— нови динари	183.650.000
Распоредени приходи во нови динари	290.090.000
Нераспоредени приходи во нови динари	4.000.000

Член 2

Републичките органи и другите корисници на средствата од Републичкиот буџет се должни извршувањето на работите и задачите од својот делокруг да го организираат во границите на средствата што им се одобрени со овој буџет, раководејќи се од начелото на рационалност и штедење при користење на одобрените средства.

Републичките органи не можат да преземаат обврски на товар на Републичкиот буџет над износите утврдени за 1966 година, ниту да создаваат

обврски за Републичкиот буџет за наредните години, ако тоа не е утврдено со закон или друг акт на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 3

Средствата за вршење на редовна дејност на републичките органи ќе им се зголемат само ако поради зголемување на задачите или изменување на условите за работа е потребно позначително зголемување бројот на работниците односно на материјалните трошоци.

За зголемувањето на средствата во смисла на претходниот став одлучува Извршниот совет врз основа на барање и поднесена документација за видот, сложеноста и обемот на задачите односно за изменетите услови за работа.

Зголемувањето на средствата во смисла на став 1 од овој член се врши од буџетската резерва.

Член 4

Средствата за вршење на редовната дејност на републичките органи ќе им се намалат само ако намалувањето на задачите или изменувањето на условите за работа налага позначително намалување на бројот на работниците односно на материјалните трошоци.

Ако врз основа на републички прописи се пренесуваат задачи од еден на друг републички орган, се пренесуваат и соодветните средства.

Износот за кој се намалени средствата за вршење на редовната дејност на републичките органи во смисла на став 1 од овој член, доколку не се пренесе на друг републички орган, се пренесува во буџетската резерва.

Намалувањето односно пренесувањето на средствата во смисла на став 1 и 2 од овој член, се извршува преку соодветно изменување на Републичкиот буџет.

Член 5

Средствата што им се обезбедени на републичките органи за посебни намени можат да се користат само за тие намени.

Средствата распоредени за посебни намени во определен износ во:

— Раздел 23 позиција 123 „Одржување на зградите на републичките органи“, и

— Раздел 43 позиција 160 „Одржување на судската палата“, ќе се користат преку одделна сметка врз основа на претсметката што ја донесува старешината на органот.

Средствата распоредени за посебни намени, што не ги извршуваат органите непосредно, ќе се користат врз основа на програмите и писмените договори што врз основа на тие програми со соодветните организации ќе ги склучат републичките органи — носители на тие средства.

Програмите од претходниот став ги утврдува старејината на надлежниот републички орган на управата.

Другите средства распоредени за посебни намени се користат преку посебни сметки.

Член 6

На републичките органи може да им се одобри дел од заштедите остварени со рационално користење на средствата за посебни намени што имаат карактер на материјални и функционални расходи, да користат за лични доходи, за набавка на опрема и за заедничка потрошувачка.

Учеството на органите во заштедите од претходниот став се утврдува со завршната сметка на Републичкиот буџет.

Член 7

Ако во текот на извршувањето на буџетот се утврди дека средствата распоредени за посебни намени не ќе бидат во целина или делумно потрошени, Извршниот совет може непотрошените средства, освен средствата од претходниот член, да ги пренесе во буџетската резерва.

Член 8

Ако републички орган на управата добие статус на установа, Извршниот совет ќе одлучи дали средствата распоредени со Републичкиот буџет за работата на тој орган ќе се користат за финансирање на определени задачи од програмата на установата.

Ако Извршниот совет не одлучи во смисла на претходниот став, тие средства се пренесуваат во буџетската резерва.

Член 9

Приходите што ги остваруваат републичките органи од вршење на технички, сметководствени, административни и слични услуги на работните и другите организации, како и на општините, ќе се користат како средства за вршење на редовна дејност или за посебни намени, под условите и на начинот што ќе ги пропише Извршниот совет.

Член 10

На општините за 1966 година од Републичкиот буџет им се обезбедуваат дополнителни средства во следните износи:

1. Берово	нови динари	2.273.000
2. Битола	"	7.972.000
3. Брод	"	2.658.000
4. Валаново	"	605.000
5. Виница	"	1.354.000
6. Гевгелија	"	2.090.000
7. Гостивар	"	7.244.000
8. Дебар	"	1.834.000
9. Делчево	"	2.074.000
10. Демир Хисар	"	1.762.000

11. Кавадарци	"	2.333.000
12. Кале	"	8.019.000
13. Кичево	"	3.407.000
14. Кочани	"	2.116.000
15. Кратово	"	3.123.000
16. Крива Паланка	"	3.444.000
17. Крушево	"	1.425.000
18. Куманово	"	6.117.000
19. Неготино	"	840.000
20. Охрид	"	4.576.000
21. Прилеп	"	7.847.000
22. Пробиштип	"	838.000
23. Радовиш	"	2.198.000
24. Ресен	"	2.178.000
25. Свети Николе	"	1.771.000
26. Струга	"	3.641.000
27. Струмица	"	2.844.000
28. Тетово	"	10.822.000
29. Титов Велес	"	3.491.000
30. Штип	"	2.376.000

Член 11

На општините за 1966 година од Републичкиот буџет им се обезбедуваат и наменски дополнителни средства во следните износи:

1. Брод	нови динари	150.000
2. Гостивар	"	550.000
3. Дебар	"	250.000
4. Кичево	"	300.000
5. Куманово	"	100.000
6. Струга	"	200.000
7. Тетово	"	450.000

Средствата од претходниот став, општините ќе ги употребат за отстранување на причините за смртноста кај доенчињата во согласност со акционата програма, а под условите што ќе ги утврди Извршниот совет.

Член 12

Од сопствените извори на приходи на Републичкиот буџет како и од дополнителните средства од Федерацијата во висина од 42, 67% се издвојува 1% за Републичкиот резервен фонд.

Член 13

Во средствата од претходниот член што преостануваат по издвојувањето за Републичкиот резервен фонд, републичките фондови учествуваат и тоа:

1. Републичкиот општествен фонд за финансирање на образованието со	20,93%
2. Републички фонд за унапредување на културните дејности со	0,82%
3. Републичкиот фонд за научно-истражувачката работа со	3,27%
4. Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност со	1,18%
5. Републичкиот фонд за кредитирање и стипендирање на студентите со	0,80%
6. Републичкиот фонд за награди „11 Октомври“ со	0,04%
7. Републичкиот фонд за помагање дејностите на општествените организации со	5,18%

8. Републичкиот фонд за нестопански инвестиции со 3,58%
9. Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството со 1,18%
10. Републички фонд за патишта со 2,14%

Од средствата што им се обезбедуваат според претходниот став, Републичкиот општествен фонд за финансирање на образованието ќе употреби 17,89% за инвестиции, а Републичкиот фонд за нестопански инвестиции 22,39% за изградба на станови за повратници.

Од средствата што им се обезбедуваат според став 1 на овој член фондовите ќе ги отплатуваат и ануитетите по кредитите што ги склучила Републиката за потребите на тие фондови.

Член 14

Со средствата предвидени во раздел 52 „Средства за лични доходи на работниците што се

наоѓаат под отказ“ и раздел 53 „Обврски по буџетот од поранешните години“ ќе располага Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 15

Средствата на органите за внатрешни работи во општината за потребите што не се споменати во член 36 од Законот за службата за внатрешни работи, самоуправувањето на работните луѓе и средствата за работа на органите за внатрешни работи, им се обезбедуваат во рамките на средствата што Републиката им ги обезбедува на општините.

Член 16

Прегледот на приходите на Републичкиот буџет и нивното распоредување по основни намени се наоѓа во Билансот на приходите и општото распоредување на приходите на Републичкиот буџет за 1966 година, кој гласи:

I

Б И Л А Н С

НА ПРИХОДИТЕ И ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ
НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА

Класификационен број		ИЗНОС	
на формата на приходите	потформата на приходите	на потформата на приходи	на формата на приходи
П Р И Х О Д И			
11	Вид 1. Придонеси		
	Придонес од личниот доход од работен однос		
111	— придонес од личниот доход од работен однос во стопанството	26.450.000	
112	— придонес од личниот доход од работен однос вон стопанството	13.040.000	39.490.000
12	Придонес од личниот доход од земјоделска дејност		11.000.000
	ВКУПНО ВИД 1 ПРИДОНЕСИ		50.490.000
21	Вид 2. Даноци		
	Данок на промет		
213	Учество во сојузниот данок на промет на стоки на мало		59.000.000
	ВКУПНО ВИД 2 ДАНОЦИ		59.000.000
63	Вид 6. Приходи на органи и други разни приходи		
	Други приходи		650.000
	ВКУПНО ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ		650.000
71	Вид 7. Дополнителни средства		
	Општи дополнителни средства:		
712	— Општи дополнителни средства во определен износ		183.650.000
	ВКУПНО ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА		183.650.000
83	Вид 8. Пренесени средства		
	Враќање во врска со исплатите извршени во поранешните години		300.000
	ВКУПНО ВИД 8. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА		300.000
	Вкупни приходи на Републичкиот буџет за распоред (Видови 1, 2, 6, 7 и 8)		294.090.000

II

Класификационен број		ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	ИЗНОС	
на распоредната група	на распоредната подгрупа		на распоредната подгрупа	на распоредната група
1	2	3	4	5
01—1		ОСНОВНА НАМЕНА 01 — ДЕЈНОСТ УЧИЛИШТЕ		
		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи		39.130.000
01—2		Средства распоредени во определен износ		
	01—2—1	За редовна дејност		
	01—2—2	За посебни намени (освен за инвестиции)	20.000	20.000
		ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 01 (01—1 и 01—2)		39.150.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 02. НАУЧНА И КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ		
02—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи		13.619.000
02—2		Средства распоредени во определен износ:		
	02—2—1	За редовна дејност	10.121.200	
	02—2—2	За посебни намени	1.678.400	11.799.600
		ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 02 (02—1 и 02—2)		25.418.600
		ОСНОВНА НАМЕНА 03. СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ		
03—2		Средства распоредени во определен износ:		
	03—2—1	За редовна дејност	2.211.000	
	03—2—2	За посебни намени	4.491.000	6.702.000
		ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 03		6.702.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 04 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		
04—2		Средства распоредени во определен износ		
	04—2—1	За редовна дејност	1.680.000	
	04—2—2	За посебни намени	2.844.000	4.524.000
		ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА (04—2)		4.524.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 05. КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ		
05—2		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи		4.000.000
		ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 05 (05—1)		4.000.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 06. РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ		
06—2		Средства распоредени во определен износ		
	06—2—1	За редовна дејност	67.750.700	
	06—2—2	За посебни намени	13.283.500	81.034.200
		ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 06 (06—2)		81.034.200
		ОСНОВНА НАМЕНА 09 — ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ПОТЕСНИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ		
09—2		Средства распоредени во определен износ		103.292.000
		ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 09 (09—2)		103.292.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 10. НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ПОТЕСНИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ		
10—2		Средства распоредени во определен износ		2.000.000
		ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 10 (10—2)		2.000.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 12. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ		
12—1	12—1—1	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи		9.677.000

1	2	3	4	5
12—1—2	Средства распоредени во определен износ			2.000.000
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 12 (12—1)			11.677.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 13. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ			
13—1	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи			6.700.000
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 13 (13—1 и 13—2)			6.700.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 14. ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО			
14—2	Средства распоредени во определен износ			700.000
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 14 (14—2)			700.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 15. ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД И ЗА ПОСЕБНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
15—1	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи			1.888.000
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 15 (15—1)			1.888.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 16. БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ			
16—2	Средства распоредени во определен износ			1.334.200
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 16 (16—2)			1.334.200
	ОСНОВНА НАМЕНА 17. ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО			
17—2	17—2—22 За отплата на анuitети и обврските од поранешните години			1.670.000
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 17 (17—2)			1.670.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 18. НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (ТЕКУШТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА)			
18—2	Средства распоредени во определен износ			4.000.000
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 18 (18—2)			4.000.000
	ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (ОСНОВНИТЕ НАМЕНИ 01—18)			294.090.000

II ПОСЕБЕН ДЕЛ

Член 17

Распоредувањето на приходите на Републичкиот буџет во износ од 219.076.000 — нови динари по носители, корисници и поблиски намени, во рамките на општото распределување на приходите од член 16 на овој закон е извршено во посебниот дел на Републичкиот буџет за 1966 година, кој ќе се отпечати како посебен додаток на „Службен весник на СР Македонија“, во бројот во кој ќе се објави овој закон и претставува составен дел на овој закон.

III ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

Објасен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 5. II. 1965 година, стр. 236, реден број 1, е запишан под фирма: Погон Стоковна кука, со седиште во Штип. Погонот е основан од Трговското претпријатие за промет со универзални стоки на големо „Интерпромет“ од Скопје.

Истовремено кон претпријатието „Интерпромет“ — Скопје е припоено Трговското претпријатие на големо „Универзал“ од Штип, запишано во стопанскиот регистар на стр. 196.

Погонот ќе ги врши следните дејности: вршење промет со универзални стоки на мало преку стоковната кука и следните продавници:

1. Продавница за железарски стоки,
2. Продавница за кожарски стоки,
3. Продавница за бои и лакови,
4. Продавница за кратка и плетена стока и трикотаж.

Директор на погонот е Пенчо Медарски, кој е овластен да потпишува чекови од потрошачки кредит во дневниот пазар и предава на Народната банка — Штип во полза на сметката на матичното претпријатие и по посебни овластувања од претпријатието да врши набавка на потребни стоки.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на „Интер-промет“ — Скопје бр. 115 од 10. I. 1963 година и одобрението на Советот за трговија и угостителство при Одделението за стопанство на Собранието на општината Штип број 05-2560 од 23. VI. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 95/64. (492)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 11. II. 1965 година, рег. број 1/65, книга II, е запишан под фирма: Земјоделски комбинат „Преспанско јаболко“, со седиште во Ресен. Предмет на работењето на комбинатот е:

— земјоделско производство од сите земјоделски гранки;

— подигање на овошни и лозови насади на општествени површини и во кооперација;

— кооперација со индивидуални земјоделски производители;

— откуп на земјоделски производи од индивидуални производители и реализација на истите;

— преработка и доработка на земјоделски производи;

— снабдување на производителите со репродукциони материјали;

— промет на мало и големо на овошје и зеленчук;

— промет на мало на сточна храна и концентрати;

— услуги на земјоделците со сопствена механизација;

— промет со садници; и

— јавен транспорт на стоки.

Комбинатот е основан од припојувањето на Земјоделското стопанство „Макази“ од Ресен, Земјоделската задруга „Респлод“ од Ресен, Земјоделската задруга „Мите Прицуловски“ од Царев Двор, Земјоделската задруга „Коста Кусаковски“, с. Подмочани, Земјоделската задруга „Гога Цурановски“ од Горно Дупени и Земјоделската задруга „Рибар“ од село Перово, а со одобрението на Општинското собрание Ресен бр. 01-689/1 од 27. I. 1965 година.

Комбинатот ќе го потпишува Петре Трајков Са-сајковски в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 29/65. (616)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 31. III. 1965 година, рег. број 11/55, книга IV, е запишана под фирма: Продавница во Ресен на Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на трговски стоки на мало и тоа: текстил, галантериска стока, јажарска стока, чевли, производи од гума, каучук и пластични маси, железна и метална стока, земјоделски машини, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата, рибарски материјал, пчеларски материјал, електротехнички материјали, бои, лакови, хемикалии и прибор, парфимериска и козметичка стока, градежен материјал, стакло, порцелан и керамичка стока, намештај, канцелариски материјали, месни преработки, млински преработки, животни намирници и предмети за куќни потреби, деликатесни производи, производи од шеќер и какао, цвеќе и мешовита индустриска стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ од Ресен, а согласно со одобрението на Општинското собрание Ресен број 05-1351/1 од 24. III. 1965 година.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 57/65. (617)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 26. III. 1965 година, стр. 228, реден број 1, е запишан под фирма: Занаетчиско услужен центар „Нов живот“, со седиште во Штип.

Центарот дејноста ќе ја врши преку своите сервиси и тоа:

1. за хемиско чистење,

2. за поправки и одржување на станбени згради и деловни простории, и

3. за фризерски услуги.

Овластени лица за потпишување на центарот се: Ванчо Џамбозов, в.д. директор, и Васо Велев, шеф на книговодството.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Штип број 01-2072/1 од 27. II. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 42/65. (490)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 30. IX. 1964 година, страна 341 реден број 1 е запишана под фирма: Комунална банка, со седиште во Струмица.

Банката ќе ги врши следните дејности:

1. Ги прибира слободните парични средства:

а) по влоговите и штедење, и

б) по жиро и други сметки;

2. Дава кредити во висина на прибраните парични средства и тоа:

а) краткорочни, среднорочни и долгорочни кредити на стопанските и општествените организации, како и установи со самостојно финансирање, обртни средства и инвестиции,

б) краткорочни кредити за приватното занаетчиство и поделелското производство и неговото унапредување,

в) кредити за станбена изградба и поправка на згради на станбените заедници, приватници и други,

г) кредити за станбена и комунална изградба на Народниот одбор на општината Струмица,

д) потрошачки кредити на населението;

3. Обавува платен промет во земјата за сметка на своите комитенти;

4. Обавува благајничка служба во врска со извршување на буџетот на Народниот одбор на општината Струмица, како и за другите општини по добивање на претходна согласност од нивна страна и води книговодство за извршување на нивните буџети;

5. Обавува по овластување на Народната банка одредени работи од платниот промет со странство;

6. Обавува работи по фондовите за комунална и станбена изградба и сите фондови на Народниот одбор на општината Струмица и другите општини по добивање на согласност од истите и општествените организации кои по договор со Народната банка ќе се пренесат на Комуналната банка;

7. Финансирање на инвестиции предвидени со општествениот план на општината;

8. Врши служба по зајмовите кој ги распишува Народниот одбор на општината Струмица и на другите општини по претходна согласност;

9. Издава гарантни писма;

10. Врши одредени работи врз основа на договор и за сметка на ДОЗ и Југословенската лотарија;

11. Врши работи во врска со јавната служба кој од своја страна ќе и ги повери Народната банка;

12. Врши други банкарски работи кој со договор ќе и се отстапат од Народната банка;

13. Врши и други банкарски работи што ќе ѝ се стават во задача од страна на Народниот одбор на општината Струмица, како и од страна на повишките државни органи;

14. Врши и други банкарски работи.

Директор на банката е Панде Филчев.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Струмица број 4093 од 23. III. 1957 година и решението на Народниот одбор на Штипска околина бр. 5215 од 10. IV. 1957 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 90/64. (479)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 16. VII. 1964 година, страна 226, реден број 1 е запишана под фирма: Комунална банка, со седиште во Св. Николе.

Основна дејност на банката е: ги прибира слободните парични средства, дава кредити во висина на расположивите средства, обавува платен промет за сметка на своите комитенти, обавува благајничка служба, обавува работи по фондовите за комунална и станбена изградба, финансирање на инвестиции предвидени со општествените планови, врши служба по распишани заеми, издава гарантни писма, обавува работи со јавната служба, обавува одредени работи по основ на договори и обавува други банкарски работи кои ќе ѝ стават во задача.

За в. д. директор на банката е назначен Илија Бошков.

За потпишување на фирмата се овластени следните лица: Илија Бошков, директор, Драгица Манева, шеф на службата долгорочно кредитирање, Живка Триčkova, сметководител, Ванчо Бетулски, шеф на службата краткорочно кредитирање. Наведените лица ќе ја потпишуваат банката со два обавезни потписа по сите работи од делокругот на работата за банката.

Основането е запишано во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Св. Николе бр. 01-4715 од 16. XII. 1960 година и решението на Народниот одбор на општината Св. Николе бр. 01-4428 од 16. X. 1962 година со кое е назначен в. д. директорот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 89/64. (486)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 24. XI. 1964 година, страна 119, реден број 1, е запишано под фирма: Претпријатие за дрвна и метална галантерија „Напредок“, со седиште во Пехчево.

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: производство на разни ситни дрвени производи, штипки за алишта, волнени производи, килими и други ситни метални и дрвени производи.

Директор на претпријатието е Миленко Бочварски.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Пехчево број 01-481/1 од 6. III. 1963 година и одлуката на работничкиот совет на претпријатието број 457 од 2. X. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 140/64. (474)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17. IV. 1965 година, страна 347, реден број 1 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Струмица. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на оружје, ловечки прибор и муниција, експлозивни и пиротехнички материјали, рибарски материјали и прибор, спортски прибор, железарска и метална стока (велосипеди, делови за велосипеди, алат и прибор за одржување).

Продавницата е основана од Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Ловец“ експорт-импорт од Београд.

Раководител на продавницата е Борис Ставрев, кој е овластен да ја претставува и потпишува.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на „Ловец“ експорт-импорт од Београд од 14. X. 1964 година и решението на Советот за трговија и угостителство на Собранието на општината Струмица број 03-9122/1 од 14. X. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 14/65. (478)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 30. X. 1964 година, страна 232, реден број 1, е запишан под фирма: Погон ткачница, со седиште во Св. Николе. Предмет на работењето на погонот е: производство на сите видови ткаенини од сите видови прежива.

Погонот ткачницата е основан од Работната заедница на производители на текстил „Македонка“ од Штип.

Директор на погонот е Александар Тодоров Јосифовски.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на работно-економските единици при Работната заедница „Македонка“ — Штип број 1626 од 4. VI. 1962 година и одлуката број 33 од 26. XII. 1962 година и одобрението на Советот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе број 05-3082 од 23. X. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 150/64. (485)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. I. 1965 година, страна 345, реден број 1, е запишан под фирма: Шумско-индустриски комбинат „Плачковица“, со седиште во Радовиш. Комбинатот е основан по пат на издвојување на Работната заедница „Стопанисување со шумите“ од Радовиш, погон на Шумско-индустрискиот комбинат „Беласица“ од Струмица.

Комбинатот ќе ги врши следните дејности:

А) Погон „Стопанисување со шумите“ со дејности:

- стопанисување со шумите,
- узгој и обнова на постојните шуми,
- искористување на шумите вклучувајќи ги и стопанските производи,
- мелиорации на голети, заштитни и други пошумувања,

- подигање на плантажни шуми,
- производство и продажба на огревно и техничко дрво,

- производство и продажба на шумски садници,
- производство и продажба на ореови трупци;

Б) Погон „Индустриска преработка на дрво“ со дејности:

- производство и продажба на секаков вид намештај од дрво на големо и мало,
- столарска дејност,

- производство и продажба на секаков вид амбалажа од дрво,

- производство и продажба на обловина, резана и пилана граѓа, како и железнички прагови,
- транспортни услуги со сопствени моторни возила на сопствени производи и материјали.

Овластени лица за потпишување на комбинатот се: Ристо Коцев Донеv, директор, и Илија Димитров Даов, шеф на сметководството.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на Одлуката на Погонскиот работнички совет на Комбинатот „Беласица“ — Струмица — Самостојна управа — Радовиш број 1868 од 10. XII. 1964 година, одлуката на Централниот работнички совет на Комбинатот „Беласица“ — Струмица број

03-2789/2 од 28. XII 1964 година и решението на Собранието на општината Радовиш број 01-4874/1 од 28. XII. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 4/65.

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. III. 1965 година, страна 221, реден број 1, е запишан под фирма: Занаетчиски дуќан „Сервис“, со седиште во Пробиштип (Рудничка населба) на Месната заедница „Златица“ од Пробиштип.

Дуќанот ќе ги врши следните дејности: лимарска (тенекејска), електроинсталатерска, електро-механичарска за разни уреди, електро-механичарска за радио апарати и телевизори, инсталатерска за водовод, гасни постројки и канализација, столарска, сидарска и фасадерска, молерска, фарбарска, ојачарска, режење и цепање на огревно дрво.

Раководител на дуќанот е Владимир Трифунов, кој е овластен да го претставува и потпишува.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Советот за стопанство и финансии на Собранието на општината Пробиштип бр. 04-609/1 од 20. III. 1965 година и заклучокот на Работничкиот совет на Месната заедница „Златица“ — Пробиштип од 3. III. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 38/64.

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 31. XII. 1964 година, страна 222, ред. број 12, е запишано под фирма: Продавница, со седиште во Пробиштип, Рудничка населба. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на деликатесни производи.

Продавницата е основана од Земјоделскиот стопански комбинат „Првена звезда“ од село Три Чепми.

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Тонев, кој не овластен да ја потпишува, а истата ќе биде потпишувана од принудниот управник Ангел Шумански.

Основањето на продавницата е запишано во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на комбинатот бр. 03-302 од 23. IX. 1964 година и решението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Пробиштип број 04-1845/1 од 23. XI. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 149/64.

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 7. I. 1965 година, страна 219, реден број 1, е запишано под фирма: Градежно претпријатие за висока и ниска градба „Трудобеник“, со седиште од Кочани. Претпријатието е основано по пат на спојување на Градежното претпријатие за висока и ниска градба „Напредок“ од Кочани и Градежното претпријатие за изведување на хидротехнички, хидромелиоративни објекти од ниска градба „Мелиоратор“ — Кочани.

Претпријатието ќе врши градежна дејност и тоа:

- изведување на објекти од висока и ниска градба,
- изведување на захвати и брани,
- изведување на основна и детална каналска мрежа,
- изведување на сифони,
- изведување на тунели,
- изведување на аквадукти и виадукти,
- изведување на мостови и пропусти,
- изведување на патишта,

— производство на сепаративен шлунак и песок,

— други изведби сврзани со изградбата на хидротехнички и хидромелиоративни објекти,

— изработка и продажба на градежна столарија и намештај,

— проектирање и урбанизам,

— студии и истраги,

— производство и продажба на градежен материјал од глина како и бетонски елементи.

Овластени лица за потпишување на претпријатието се: Драгољуб Марка Гиздавик, в.д. директор, Борис Иванов Хади Иванов, шеф на сметководството, и Митре Павлов Јанев.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Кочани број 01-11227/1 од 25. XII. 1964 година и број 01-11228/1 од 25. XII. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 1/65.

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Комисијата за распишување на лицитација, формирана на 14. 2. 1966. година, со одлука на Работничкиот совет на Претпријатието за обработка на тутун „Борис Кидрич“ — Струмица,

распишува

ПРВА ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА

за изградба на магацин за сместување на тутун со изготвена инвестиционо-техничка документација

Лицитацијата ќе се одржи на 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, во кругот на Претпријатието за обработка на тутун „Борис Кидрич“ — Струмица со почеток во 10 часот.

Рок за отпочнување на градбата е веднаш по заклучување на договорот.

Рок за завршување на градбата е 31. 10. 1966 година.

Проектот и сите останати услови стојат на увид во претпријатието.

Понудувачот е должен пред започнување на лицитацијата да достави потребна документација за учество како изведувач, наведени во чл. 19 од Правилникот за отстапување изградба на инвестициони објекти и работи („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/63), како и бланко бариран чек во цел на кауција од 1% од претсметковната вредност на објектот.

(285)

СОДРЖИНА

Страна
39. Указ за прогласување на Законот за Републичкиот буџет за 1966 година — — — 97
Закон за Републичкиот буџет за 1966 година 97

Издавач: „Службен весник на СРМ“ — издавачко претпријатие Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 10-а.
Попшт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје